

ЗА МЕЃУНАРОДНИ СТУДЕНТИ

Универзитетот Анадолу е еден од светските лидери во вонредно и далечинско образование. Со над 3 милиони дипломирани студенти, универзитетот моментно е високоеобразован и напреден милиони студенти во широк светот. Наставниот кадар на факултетот е национално и меѓународно искуство, посветени на поделување на своите знаења и експертиза со студентите со цел да им понудат висококвалитетно образование.

- Универзитетот Анадолу е државен универзитет, сместен во Ескишехир, Р. Турција.
- Со над 3 милиони дипломирани студенти и регистрирани студенти од над 1 милиони, Универзитетот Анадолу е трет по големина во светот.
- Дипломите на Вонреден образовен систем на универзитетот Анадолу се признава од страна на Турскиот совет за високо образование (YÖK/TCSE).
- Дипломите издадени на меѓународни студенти во Вонреден образовен систем се еквивалентни со високообразовните дипломи кои се добиени во Р. Турција.
- Нашиот универзитет го користи Европски кредит трансфер систем (ECTS) од 2005 година и Додатокна дипломата се издава на сите дипломирани студенти.
- Универзитетот „Анадолу“ е полноправен член на Здружението на европските универзитети (EUA) и покрај националните има и многу меѓународни соработки.
- Ние работиме во повеќе од 30 земји ширум светот, именово Европа, Балкан, Северна Америка, Средниот исток, Африка, Централна Азија и Азербејџан.



AUGlobalcampus



AUGlobalcampus



AUGlobalcampus



anadoluuniv

Вонреден образовен систем на Универзитетот Анадолу во моментот нуди 51 дипломски програми на вонредни и додипломски студии под чадорот на Факултетите за вонредно образование, бизнис администрација и економија. (Освен поинаку за дипломските програми се нуди на турскиот јазик)

Вонреден факултетски образовни програми (двегодишна програма)

1. Управување со итни случаи и катастрофи
2. Правда
3. Кулинарска уметност
4. Банкарство и осигурување
5. Компјутерско програмирање
6. Географски информативни системи
7. Меѓународна трговија
8. Менаџмент на имот
9. Инвалидска нега и рехабилитација
10. домаќинско одржување
11. Фотографија и управување со камера
12. Однос со јавноста и рекламација
13. Теологија (арапски)
14. Теологија
15. Управување со човечки ресурси
16. Бизнис менаџмент
17. Здравје и безбедност при работа
18. Културно наследство и туризам
19. Лабораториско и ветеринарно здравје
20. Логистика
21. Брендска комуникација
22. Медиуми и комуникација
23. Хартии од вредност и пазарина капитал
24. Сметководство и оданочување
25. Трговијана мало и управување со продавници
26. Радио и телевизиска програма за производство
27. Управување со здравствените установи
28. Управување со граѓански воздушен транспорт
29. Социјални услуги
30. Менаџмент на социјални медиуми
31. Спортски менаџмент
32. Земјоделство
33. Медицинска документација и секретаријат
34. Туризам и хотелски менаџмент
35. Туристички и туристички услуги
36. Грижа за стари лица
37. Локална администрација
38. Веб дизајн и кодирање

Вонреден додипломски факултетски образовни програми (четири годишна програма)

1. Дизајн на визуелна комуникација (ТБЦ)
2. Филозофија
3. Однос со јавноста и рекламирање
4. Менаџмент на здравство
5. Социологија
6. Историја
7. Турски јазик и литература
8. Информативни системи за управување

Економски факултетски програми за додипломски студии (четири годишна програма)

1. Оддел за економија на трудот и индустриски односи
2. Економија
3. Економија (англиски) (ТБЦ)
4. Јавна финансија
5. Политичка наука и јавна администрација
6. Политичка наука и јавна администрација (англиски) (ТБЦ)
7. Меѓународни односи
8. Меѓународни односи (англиски)

Програми за додипломски студии на Факултетот за Бизнис администрација (четири годишна диплома)

1. Управување со цивилно воздухопловство
2. Бизнис администрација
3. Бизнис администрација (англиски)
4. Туристичка администрација
5. Меѓународна трговија и логистика

Приеми

- Меѓународните студенти со дипломи завршени од средно училиште (или еквивалентно) можат директно да аплицираат во програмите (Студентите ќе имаат потврда на дипломата во нашите претставништва во странство).
- Нема потреба за потврдување дека студентите го знаат турскиот јазик при примена на програмите за дипломи.
- Меѓународните студенти со недоволно знаење на турскиот јазик можат да се запишат во Центарот за настава на турскиот јазик на Универзитетот Анадолу (TÖMER) доколку сакаат да го учат турскиот преку Интернет. За повеќе информации, посетете не на <https://tomer.anadolu.edu.tr/>
- Прифатлива школарина се утврдува со земање во предвид економските карактеристики на секоја земја. За дополнителни информации во врска со школарините, контактирајте не на global@anadolu.edu.tr
Контактирајте ја канцеларијата за приемна

За детални информации посетете на



Канцеларија за студентски прашања
globalcampus@anadolu.edu.tr



WhatsApp
+90 553 916 10 26



Универзитет Анадолу, Јунус Емре, кампус
26470 Тепебаши / Ескишехир / ТУРЦИЈА